



Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови
„Куманово План”-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО ПЛАН“ КУМАНОВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2022-30.06.2022 ГОДИНА**

Предлагач : ВД Директор Бобан Николовски

Куманово, Јули 2022 година

I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Конто	Преглед на приходи	01.04.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2022
1.	74000	Приходи од префактурирање на услуги во земјата	0,00	-4.566,00
2.	741-10	Приходи од архитектонски дејности	1.876.999,00	2.382.949,00
3.	741-30	Приходи од изработка на Детален урбанистички план	74.000,00	0,00
4.	741-40	Приходи од изработка на Генерален урбанистички план	0,00	0,00
5.	76700	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	0,00	28.724,00
ВКУПНО ПРИХОДИ			1.950.999,00	2.407.107,00

- Приходи од префактурирање на услуги во земјата се изкажани со негативно салдо во износ од **4.566,000 денари** од причина што претходно издадените фактури се вратени од примачот, а се однесуваат на префактурирање на услуги за мобилен телефон за поранешен вработен во ЈП Куманово План-Куманово.
- Приходи од архитектонски дејности во износ од **2.382.949,00 денари** се реализирани со изработка на проектна документација во период 01.04.-30.06.2022 година и тоа:
 - Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни објекти со решение на крстосница на ул.3-МУБ, ул. Гоце Делчев и ул. Бајрам Шабани, Општина Куманово, со ревизија-фаза сообраќаен проект;
 - Основен проект со ревизија за промена на траса на линиски објект на дел од ул.Гоце Делчев и дел од ул.Доне Божинов , од ул.Борис Кидрич до ул.Ленинова, Општина Куманово-фаза градежништво;
 - Основен сообраќаен проект со ревизија за промена на траса на линиски објект на дел од ул.Гоце Делчев и дел од ул.Доне Божинов , од ул.Борис Кидрич до ул.Ленинова, Општина Куманово-фаза сообраќај;
 - Урбана опрема клупи и канти за отпадоци на пл.Нова Југославија, ул.Доне Божинов, ул.11ти Октомври , ул.Димитар Влахов-Општина Куманово.
 - Изработка на урбанистички проект со ревизија за инфраструктура на улици околу Зелен Пазар со решение на крстосници , -Општина Куманово прва Фаза-предавање на геодетски елаборат;
 - Изработка на урбанистички проект со ревизија за спортска сала во ООУ Карпош во с.Умин Дол -Општина Куманово.

- Изработка на урбанистички проект за изградба на објект/и за образование на КП 16139/18 прва Фаза-предавање на геодетски елаборат.;
 - Основен проект со ревизија за промена на траса на линиски објект на дел од ул.Доне Божинов , од ул.Ленинова до Бул.Октомвриска Революција, Општина Куманово-фаза градежништво;
 - Основен проект со ревизија за промена на траса на линиски објект на дел од ул.Доне Божинов , од ул.Ленинова до Бул.Октомвриска Революција, Општина Куманово -фаза сообраќај
 - Основен проект за изведба на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа за природен гас на ул.Вараждинска и ул.Горно Милановачка, Општина Куманово , со ревизија .
 - Изработка на урбанистички проект за изградба на детска градинка во Зелен Рид , Општина Куманово -прва фаза 30% од вредноста на проектот.
 - Основен проект за реконструкција и адаптација на ООУ 11 Октомври во с.Речица со ревизија, Општина Куманово.
 - Основен проект за промена на трасата на линиски инфраструктурни објекти со решение на крстосницата на дел од ул.3-та МУБ и ул.Гоце Делчев со ревизија, Општина Куманово-фаза електротехника
 - Изработка на елаборат за поставување на урбана опрема подземни садови за комунален отпад на ул.11-ти Октомври КП 26233/1, на ул.Октомвриска Революција на КП 13843, КП 13671/1, КП 13654/1, Општина Куманово
 - Основен проект за реконструкција и адаптација на ООУ Кирил и Методиј во с.Агино Село со ревизија, Општина Куманово.
3. Во период од 01.04.- 30.06.2022 година во ЈП Куманово План не се реализирани приходи од изработка на Детални урбанистички планови.
 4. Во период од 01.04.- 30.06.2022 година во ЈП Куманово План не се реализирани приходи од изработка на Генерален урбанистички план.
 5. Приходи од премии, субвенции, дотации и донации во износ од 28.724,00 МКД се однесуваат на препораките на ДЗР на РСМ. Применет е приходен пристап за државна поддршка и истиот ќе се применува до конечно амортизирање на добиената опрема, до крај на 2023 година.

ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од 01.04.2022- 30.06.2022 година ги има остварено следните финансиски резултати:

Вкупните приходи остварени во вториот квартал од 2022 година изнесуваат **2.407.107,00 МКД** .

II. ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

реден број	конто	Преглед на остварени трошоци	01.04.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2022
1.	400-00	Потрошен помошен материјал	60.249	0
2.	40100	Трошоци за материјали(за администрација, управа и продажба)	0	12.363
3.	401-01	Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) – боја за принтери	0	5.416
4.	400-10	Потрошен канцеларски материјал	4.783	0
5.	401-30	Потрошен моторен бензин и дизел гориво	12.860	2.000
6.	41100	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	10.336	10.711
7.	41200	Услуги за тековно одржување	42.770	0
8.	41210	Услуги за одржување на возило	190	0
9.	419-60	Патарина	2.140	600
10.	419-70	Други патни трошоци	1.400	14.400
11.	42100	Вкалкулирани нето плати	985.439	933.129
12.	42110	Вкалкулирани трошоци за ПИО-плата	278.117	262.803
13.	42120	Вкалкулирани трошоци за здравство - плата	110.950	104.845
14.	42130	Вкалкулирани придонеси од бруто плата	7.393	6.992
15.	42140	Вкалкулирани трошоци вработување плата	17.751	16.776
16.	42150	Вкалкулирани трошоци за ПДД - плата	79.673	73.367
17.	42151	Вкалкулирани трошоци за ПДД - непризнаени трошоци	44	0
18.	42152	ПДД-ЗА УО и НО	12.495	12.495
19.	43000	Амортизација според пропишани стапки	65.563	93.091
20.	441-00	Надоместоци на членови на УО и НО	109.800	112.500
21.	441-10	Надоместоци по договори за дело	0	61.200
22.	44600	Банкарска провизија за домашен платен промет	6.541	6.372
23.	44610	Банкарска провизија за Виза картичка	300	300
24.	447-20	Банкарска провизија електронска	900	900
25.	449-00	Трошоци за огласи во весници	18.106	0
26.	449-02	Трошоци за тендери	0	600

27.	449-04	Трошоци за токени	0	2.890
28.	449-05	Трошоци за овластувања	7.690	14.700
29.	449-07	Трошоци за изработка на геодетски елаборати	37.400	64.823
30.	449-09	Трошоци за ревизија на планска документација	69.773	52.360
31.	449-10	Трошоци за достава на информации	300	1.300
32.	4791	Казнени камати заради неисполнување на договори	2.627	0
ВКУПНО			1.945.290,00	1.866.933,00

Вкупните трошоци остварени во вториот квартал од 2022 година изнесуваат **1.866.933,00 МКД**.

Во периодот 01.04-30.06.2022 година остварен е следниот резултат:

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД АРХ. И ДР. ДЕЈНОСТИ	2.407.107,00
ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ	1.866.933,00
ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА	540.174,00

ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од 01.04.2022- 30.06.2022 година ги има остварено следните финансиски резултати:

Вкупните расходи и трошоци од работењето во вториот квартал од 2022 година изнесуваат 1.866.933,00МКД.

- Во период 01.04 - 30.06.2022 година потрошени се помалку средства за набавка на канцелариски материјали;
- Нема расходи за тековно одржување на опрема ;
- Бруто плата е помала поради помал број на вработени.
- Други патни трошоци се однесуваат на годишна претплата за паркинг на службено возило;
- Амортизацијата на опрема со која располага е поголема поради тоа што има набавки на дополнителна опрема за работа реализирана во текот на 2021 година и во прв квартал на 2022 година;
- Надоместоци за договори за дело во првиот квартал на 2022 година се однесуваат на склучен договор за дело со инженери-надворешни соработници
- Трошоци за тендери се однесуваат за објавен тендери во 2022 година;
- Трошоци за токен се однесуваат на изработка на токен на вработено лице;
- Трошоци за овластување се однесуваат за вработени лица;
- Трошоци за изработка на геодетски елаборати се однесуваат на елаборати за ажурирани податоци;

За период од 01.04-30.06.2022 ЈП Куманово План, Куманово има реализирано приходи во износ од 2.407.107,00 реализирани трошоци и расходи 1.866.933,00 и остварена добивка во износ од 540.174,00 денари.

На 30.06.2022 година ЈП Куманово План Куманово има 1.464.560,00 денари на жиро сметка и нема побарувања од купувачи.

Обврски спрема добавувачи има во износ од 588.192,00 денари и останати обврски се:

- Обврски за ДДВ 408.490,00 денари
- Обврски за исплата на плати на вработени 497.292,00 денари за
- Обврски спрема физички лица по договори за дело 91.111,00 денари
- Обврски спрема членови на Управен и Надзорен Одбор за Јуни 2022 година.

Изработил,

М-р Биљана Филиповиќ
Советник за финансии

Одобрил,

Бобан Николовски
ВД Директор на ЈП Куманово План